

СОДРЖИНА**ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ
ОДГОВОРИ НА ПРАШАЛНИКОТ**

- I. Политички критериуми
- II. Економски критериуми
- III. Поглавја од *acquis* – Способност да се превземат обврските од членството

- 1 Слободно движење на стоки
- 2 Слободно движење на лица
- 3 Слободно движење на услуги
- 4 Слободно движење на капитал
- 5 Право на трговски друштва
- 6 Конкуренција
- 7 Земјоделство
- 8 Рибарство
- 9 Сообраќајна политика
- 10 Оданочување
- 11 Економија и монетарна унија
- 12 Статистика
- 13 Социјална политика и вработување
- 14 Енергетика
- 15 Индустриска политика
- 16 Мали и средни претпријатија
- 17 Наука и истражување
- 18 Образование, обука и млади
- 19 Телекомуникации и информатичка технологија
- 20 Култура и аудиовизуелна политика
- 21 Регионална политика и координација на структурни инструменти
- 22 Животна средина
- 23 Потрошувачи и здравствена заштита
- 24 Правда и внатрешни работи
- 25 Царинска унија
- 26 Надворешни односи
- 27 Заедничка надворешна и безбедносна политика
- 28 Финансиска контрола
- 29 Финансиски и буџетски одредби

**АНЕКСИ
СТАТИСТИКА**

Вовед

Содржина

Воведни напомени

На 01 октомври 2004 година тогашниот Претседател на Европската Комисија г-динот Романо Проди го достави Прашалникот до Владата на Република Македонија со очекување, одговорите и бараните информации да се подготват и достават назад до Европската Комисија до половината на февруари 2005 година.

Денес, на 14 февруари 2005 година, Република Македонија ги предава Одговорите на Прашалникот со бараните информации, со цел за подготовка на Мислење од страна на Европската Комисија по апликацијата на Република Македонија за членство во Европската Унија, врз основа на Одлуката на Европскиот Совет од 17 мај 2004 година за иницирање на процедура согласно чл. 49 од Договорот за Европската Унија.

Во Април 2004 година, откако беше ратификувана од сите држави членки на ЕУ, стапи во сила Спогодбата за стабилизација и асоцијација. Република Македонија постапувајќи соодветно ја усвои Националната Стратегија за интеграција на Република Македонија во ЕУ и го усвои Акциониот План за Европското Партнерство. Советот и Комитетот за стабилизација и асоцијација ги одржаа своите први состаноци, додека Парламентарната соработка доби нова димензија преку воспоставувањето на Заеднички Парламентарен Комитет.

Процесот за стабилизација и асоцијација останува основната рамка, а Европското партнерство основната насока на дејствување во прогресот на Република Македонија кон целосно исполнување на Копенхагенските критериуми.

Одговорите на Прашалникот ги предаваме на новиот Претседател на Европската комисија г-динот Jose Manuel Baroso и до Членот на Комисијата одговорен за проширување, г-динот Olli Rehn. За време на целиот процес на одговарање на Прашалникот постоеше извонредно висок степен на политички консензус помеѓу сите релевантни структури.

Целиот процес на одговарање на Прашалникот беше подигнат на ниво на клучен приоритет за Владата на Република Македонија и истиот беше под постојана и директна супервизија на Заменик Претседателот на Владата и сите клучни Министри. Во министерствата и поважните државни институции беа формирани техничко-оперативни тимови, а одличната координација и меѓу-институционална соработка обезбеди строго следење на предвидената динамика, што резултираше со обезбедување на висококвалитетни одговори во границите на временската рамка поставена од страна на Европската Комисија.

Преку процесот на подготовка на Одговорите на Прашалникот беа постигнати важни резултати:

- Целиот државен административен апарат професионално одговори на предизвикот, при што демонстрираше висок потенцијал за координирана работа на приоритети од клучен интерес.
- Нивото на интерес за „европските“ работи драстично порасна, како внатре во администрацијата така и во пошироката јавност.
- Извршена е преоценка и консолидација во низа области и во правно-законодавна и во институционално-организациона смисла.
- Констатирани се и откриени низа недостатоци и слабости во системот, за кои институциите не биле доволно свесни и започнати се конкретни активности за надминување на истите.
- Во процесот на превод на обемните материјали, развиени се термилошки речници во сите области на европското законодавство што и натаму ќе се користат при подготовката на националната верзија на *acquis*, и
- Можеби најважното постигнување, развиен е духот на индивидуална одговорност. Секое прашање беше одговорност на конкретен експерт во конкретна институција.

Изразуваме благодарност за посветеноста и напорната работа на сите лица кои беа вклучени во процесот и кои овозможија успешна реализација на целта, вклучително и службениците на Европската Комисија во Скопје и Брисел чии совети и појаснувања секогаш беа со извонредно висок квалитет.

Потполно сме свесни дека ова е само почеток на финалната, но и најтешката фаза пред остварувањето на целта, членство во Европската Унија, за која сме целосно убедени дека ќе ја оствариме со помош на Европската Комисија и сите членки на ЕУ.

Очекуваме дека Европската Комисија ќе го подготви Мислењето по Апликацијата на Република Македонија за Советот да може во декември 2005 година да донесе Одлука. Убедени сме дека Одлуката ќе биде позитивна доделувајќи и на Македонија статус на земја кандидат и овозожувајќи почеток на преговорите за членство во 2006 година. Исто така сме убедени дека, со целосна посветеност и континуиран напор Македонија ќе ги заврши преговорите и ќе стане членка на ЕУ во 2010 година.

При читањето на Одговорите на Прашалникот, треба да се имаат предвид следниве напомени:

- Одговорите се организирани според редоследот на Прашањата почнувајќи од политичките и економските критериуми, проодлжувајќи низ 29-те поглавја на *acquis*. Оригиналниот текст на одговорите е на македонски јазик, а преводот е на англиски јазик.
- Дадени се конкретни одговори на бараните прашања настојувајќи тие да се концизни, јасни и транспарентни. Како релевантен извор секогаш кога е тоа барано или можно, користени се официјални

Законски и подзаконски акти, како и нивни измени, дополни и корекции, за што е дадена и прецизна референца кон официјален Службен весник на Република Македонија, каде тие се објавени. Во одговорите се користени и се реферира, покрај на правните акти објавени во Службен весник на Република Македонија, и на други официјални акти на органите на државата, вклучително и Стратегии, Програми, Планови, Акциони планови, а на места и Анализи, Извештаи, Упатства, Препораки и сл.

Податоците користени во одговорите се по правило официјални статистички податоци од Државниот завод за статистика и/или другите државни институции. По исклучок, и тоа е наведено, презентирани се податоци кои се изведени/пресметани за потребите за одговор на конкретното прашање.

Табелите дадени заедно со Прашалникот се пополнети во нивната изворна форма.

Статусот на состојбите во сите области е заклучно со 31 јануари 2005 година, иако Владата на Република Македонија ги прегледа и утврди целосно одговорите на Прашалникот на 24 јануари 2005 година, една недела пред крајниот рок што самата го утврди. Во одговорите на конкретни прашања, секаде каде што има потреба со цел за конзистентност и целовитост на одговорот, е дадена и врска (cross-reference) кон слични или комплементарни одговори каде може да се најдат повеќе или подетални информации. Во одговорите каде во прашањето е побаран Прилог/зи или пак според наше наоѓање се доставуваат, дадена е и референца/упатување кон бројот на Прилогот според неговиот редослед. Во повеќе одговори може да се упатува на еден Прилог, но секогаш со истите ознаки.

Прилозите се организирани на истиот начин и според истиот редослед како и одговорите на прашањата. Прилози кон политичките и економските критериуми, а потоа и кон 29-те поглавја на *acquis*. Сите текстови по правило од македонски се преведени на англиски јазик, освен во неколку исклучителни случаи каде е приложен текст на друг јазик на земја членка на Европската Унија.

Правните акти, Уставот, Законите и подзаконските акти како и сите нивни измени, дополни и корекции, се дадени во нивната изворна форма, онака како што се објавени во Службен весник на Република Македонија, секогаш со точна референца на бројот на Службениот весник. Во случај да е дадена Консолидирана верзија на правниот акт, доколку тој содржи повеќе измени и дополни, под насловот на актот се дадени референци кон сите броеви на Службените весници каде истите се објавени, а се содржани во Консолидираната верзија. Стратегиите, Програмите, Плановите, Акционите планови, како и Анализите, Извештаите, Упатствата, Препораките и сл. се дадени во прилог во нивната оригинална форма или во форма на резиме доколку истите се бараат со прашањата, односно доколку ние сме процениле дека се релевантни за одговорот на прашањето/та. Во неколку случаи само се повикуваме на документи и упатуваме на нивниот извор преку веб страница, каде текстот на бараниот документ може да се консултира во целост.

Извонредно обемниот материјал на Одговорите на Прашалникот и сите Прилози и дополнителни информации ја отсликуваат состојбата во еден кус временски период заклучно со 31 јануари 2005 година. Од тука потребно е состојбата континуирано да се следи и освежува со дополнителни информации, кои може да придонесат при подготвувањето на Мислењето од страна на службите на Европската комисија. Затоа:

- Сите прашања и барања за дополнителни информации и појаснувања Европската комисија да ги упатува до Заменикот претседател на Владата на Република Македонија надлежен за координација на процесот на европска интеграција и воедно одговорен за Одговорите на Прашалникот.
- Владата на Република Македонија се обврзува редовно и навреме да ги достави сите нови акти или информации и податоци кои може да ја променат сликата за одредена област или да влијаат на одговорот на пооделно прашање. Доставувањето на дополненијата ќе оди на истиот принцип и по истите канали за комуникација и достава како и Одговорите на Прашалникот.
- Пожелно е одговорните за Прашалникот во Владата на Република Македонија и одговорниот Комисионар за Проширување во Европската комисија, да отворат редовен дијалог по сите клучни прашања од Прашалникот и доставените Одговори, со цел за отстранување на сите пречки за добивање на позитивно Мислење до есента оваа година.

Комплетниот материјал на Прашалникот и Одговорите, на 14 февруари, денот на предавањето во Брисел, е објавен и на веб страницата на Секторот за европска интеграција при Владата на Република Македонија (www.sei.gov.mk).

ANNEXES / ПРИЛОЗИ		
I. Political Criteria / Политички критериуми		
I Annex 01	Constitution of the Republic of Macedonia; Amendments I – XIX; Constitutional Law on implementation of the Constitution of the Republic of Macedonia	Устав на РМ + амандмани I - XIX
I Annex 02	Strategy on the Reform of the Judicial System with Annexes	Стратегија за реформа на правосудството
I Annex 03	List of Human Rights Instruments signed and ratified by the Republic of Macedonia	Список на ратификувани Конвенции од областа на човековите права и нивните протоколи
I Annex 04	Organigram of the European integration Structures	Органиграм на инфраструктурата за европска интеграција
II. Economic criteria / Економски критериуми		
II Annex 01	Law on Execution of 2005 Budget of the Republic Of Macedonia ("Official Gazette of RM" No. 96/04)	Закон за извршување на буџет на РМ (2005 година)
II Annex 02	Law on Financing the Local Self-Government Units ("Official Gazette of RM" No. 61/04, 96/04)	Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа
II Annex 03	Instructions for the Manner of Registering and Distribution of Public Revenues ("Official Gazette of RM" No. 3/04, 74/04)	Упатство за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи
II Annex 04	Decision on Consolidated Supervision of Banks ("Official Gazette of RM" No. 84/03)	Одлука за консолидирана супервизија на банки
II Annex 05	Programme for Stimulating Investment in the Republic of Macedonia	Програма за поттикнување на инвестиции во Република Македонија
01. Free Movement of Goods/ Слободно движење на стоки		
01 Annex 01	Agreement on cooperation between the Bureau of Standardization and Metrology (BSM) of the Republic of Macedonia and The State Bureau of Standardization and Metrology (SBSM) of the Republic of Croatia	Спогодба за соработка помеѓу Заводот за стандардизација и метрологија на Република Македонија и Државни завод за стандардизација и метрологија на Република Хрватска
01 Annex 02	Agreement of cooperation between Federal Standardisation Bureau of Federal Republic of Yugoslavia and Bureau of Standardisation and Meteorology of the Republic of Macedonia	Спогодба за соработка помеѓу Сојузниот Завод за стандардизација на Сојузна Република Југославија и Бирото за стандардизација и метрологија на Република Македонија

01 Annex 03	Agreement between the Ministry of Economy of the Republic of Macedonia and The State Committee of the Russian Federation on Standardization, Metrology and Certification on recognition of the testing results of imported goods	Спогодба меѓу Министерството за Економија на Република Македонија и Државниот комитет на Руската Федерација за стандардизација, метрологија и сертификација за признавање на резултатите од испитувањата на увезената стока
01 Annex 04	Agreement Between the Government of the Republic of Macedonia and the Cabinet of Ministers of Ukraine for Cooperation in the field of mutual recognition of reports for conformity assessment	Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министрите на Украина за соработка во областа на взаемното признавање на извештаите за утврдување на сообразноста
01 Annex 05	Memorandum of Understanding between the Macedonian Administration of Standardization and Metrology and the Czech Administration of Standardization, Metrology and Testing for the purpose of eliminating technical trade barriers	Меморандум за разбирање помеѓу Македонската служба за стандардизација и метрологија и Чешката служба за стандарди, метрологија и тестирање на техничките бариери во трговијата

03. Freedom to provide services/ Слободно движење на услуги

03 Annex 01	Report on the Banking Supervision and the Banking System of the Republic of Macedonia in 2003	Извештај за супервизија на банките и банкарскиот систем во Република Македонија, за 2003
03 Annex 02	Annual report on the insurance market and insurance supervision for 2003	Годишен извештај за осигурителниот пазар и супервизија на осигурувањето, за 2003
03 Annex 03	Annual Report on the Operation of the Securities and Exchange Commission	Годишен извештај на Комисијата за хартии од вредност

05. Company law/ Право на трговски друштва

05 Annex 01	Company Law (with Tables of correspondence and comments)	Закон за трговски друштва (со таблици на усогласеност)
05 Annex 02	Proposal for adoption of a Law on custom measures for protection of Intellectual property right	Предлог за измена на Законот за царински мерки за заштита на правата на интелектуална сопственост

06. Competition policy / Конкуренција

06 Annex 01	Law on Protection of Competition Table of Correspondence	Закон за заштита на конкуренцијата и Коресподентна табела
06 Annex 02	Cases dealt with by the Monopoly Authority	Предмети по кои постапувала Монополската Управа
06 Annex 03	Ruling on "Ohridski Komunalec"	Одлука за Охридски Комуналец
06 Annex 04	Ruling on "VAC"	Одлука за ВАЦ
06 Annex 05	Ruling on "Macedonian Telecommunications"	Одлука за Македонски Телекомуникации

06 Annex 06	Law on State Aid Table of Correspondence	Закон за државна помош и Коресподентна табела
06 Annex 07	Regulation on establishing conditions and procedure for granting regional aid	Уредба за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош
06 Annex 08	Regulation on the forms and procedure of notification to the State Aid Commission and for assessment of state aid	Уредба за начинот и постапката за поднесување на извештај до комисијата за државна помош и за оценување на државната помош
06 Annex 09	Regulation on establishing conditions and procedure for granting aid for rehabilitation and restructuring of firms facing difficulties	Уредба за утврдување на условите и постапката за доделување на помош за спас и реконструкција на претпријатија со потешкотии

07. Agriculture / Земјоделство

07 Annex 01	Business Plan-Veterinary Administration	Деловен план на – Ветеринарна управа
07 Annex 02	Table of Correspondence on Plant Protection law	Табела на усогласеност на Законот за заштита на растенија
07 Annex 03	Table of Correspondence of Law on Identification and registration of the animals	Табела на усогласеност на Законот за идентификација и регистрација на животните

09. Transport policy / Сообраќајна политика

09 Annex 01	Annex 1	Прилог 1
09 Annex 02	Annex 2	Прилог 2
09 Annex 03	Annex 3	Прилог 3
09 Annex 04	Maps	Мапи
	Lower ATS Routes Chart	
	Upper ATS Routes Chart	
	Aerodrome Chart – Ohrid	
	Aircraft Parking/Docking Chart – Ohrid	
	Aerodrome Chart – Skopje	
	Aircraft Parking/Docking Chart – Skopje	
	Republic of Macedonia – Road Network – National and Regional Roads	

	European Road Network in Republic of Macedonia	Европска патна мрежа во Република Македонија
--	--	--

10. Taxation / Оданочување		
10 Annex 01	Personal Income Tax Law (Revised version) ("Official Gazette of RM" No. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04)	Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на РМ" бр.80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02 и 96/04)
10 Annex 02	Law on Income Tax ("Official Gazette of RM" No. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/01, 2/02, 44/02, 51/03)	Законот за данокот на добивка ("Службен весник на РМ" бр.80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/01, 2/02, 44/02 и 51/03)
10 Annex 03	Law on Value Added Tax ("Official Gazette of RM" No. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 31/01, 21/03, 19/04)	Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр.44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 31/01, 21/03 и 19/04)
10 Annex 04	Law on Excise ("Official Gazette of RM" No. 32/01 50/01,52/01 45/02,98/02, 24/03, 96/04)	Законот за акцизите ("Службен весник на РМ", број 32/01 50/01,52/01 45/02,98/02, 24/03 и 96/04)
10 Annex 05	Law on Administrative Fees ("Official Gazette of RM" No. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04)	Законот за административните такси ("Службен весник на РМ" бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04 и 61/04)
10 Annex 06	Law on Property Taxes ("Official Gazette of RM" No. 61/04)	Законот за даноците на имот ("Службен весник на РМ" бр.61/04)
10 Annex 07	Law on Utility Taxes ("Official Gazette of RM" No. 61/04)	Законот за комунални такси ("Службен весник на РМ" бр.61/04)
10 Annex 08	Law on Assessment and Collection of Public Revenues ("Official Gazette of RM" No. 13/2001, 61/202, 24/2003, 77/2003, 19/2004)	Законот за утврдување и наплата на јавните приходи ("Службен весник на РМ" бр.13/2001, 61/202, 24/2003, 77/2003 и 19/2004)
10 Annex 09	Rule Book for Implementation of the Law on Value Added Tax ("Official Gazette of RM" No. 65/99, 17/00, 28/00, 66/00, 29/03)	Правилник за спроведување на законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр.65/99, 17/00, 28/00, 66/00 и 29/03)
10 Annex 10	Rulebook on the Form and Contents of Vat Tax Return ("Official Gazette of RM" No. 29/03)	Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр.29/03)
10 Annex 11	Rulebook on the Form and Contents of Value Added Tax Return ("Official Gazette of RM" No. 29/03)	Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр.29/03)
10 Annex 12	Decision for Determination of Goods and Services that are subject to preferential VAT rate ("Official Gazette of RM" No. 22/03)	Одлука за утврдување на добрата и услугите кои подлежат на повластената стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ-Одлука) - ("Службен весник на РМ" бр.22/03)
10 Annex 13	Rulebook on the Manner of Application of the Law on Value Added Tax Among Parties Related by Ownership, Organisational or Management Criteria, That Are Allowed or Obligated to Register as One Tax-Payer ("Official Gazette of RM" No. 22/04)	Правилник за начинот на примена на законот за ДДВ кај лица со сопственичка, организациска или управувачка поврзаност кои можат или на кои им е наложено да се регистрираат како еден даночен обврзник ("Службен весник на РМ" бр.22/04)
10 Annex 14	Guidelines for Application of Value Added Tax ("Official Gazette of RM" No. 22/04)	Упатство за примена на законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр.22/04)

10 Annex 15	Rulebook For Implementation of the Exemption from Customs and other taxes, excise and VAT at the Import of Goods, and for Provision of Funds for payment of excise and VAT at the Sale of goods and services within the Country, which are necessary for Carrying out projects financed by foreign Funds ("Official Gazette of RM" No. 54/03, 58/03)	Правилник за спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и данок на додадена вредност (ДДВ), при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори ("Службен весник на РМ" бр.54/03 и 58/03)
10 Annex 16	Guidelines on the Manner of implementation of the exemption from customs and other taxes, excise and VAT, at the Import of goods, and on the Provision of Funds for payment of excise and VAT for Sale of good and services in the Country, which are necessary for carrying out projects financed by Foreign Donors' Grants ("Official Gazette of RM" No. 54/03, 58/03)	Упатство за начинот на спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и данок на додадена вредност (ДДВ), при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични неповратни средства на странски донатори ("Службен весник на РМ" бр.54/03 и 58/03)
10 Annex 17	Law On Free Economic Zones ("Official Gazette of RM" No. 59/99, 41/00, 6/02)	Законот за слободни економски зони ("Службен весник на РМ", бр. 59/99, 41/00 и 6/02)
10 Annex 18	Rulebook on implementation of the Law on Excises ("Official Gazette of RM" No. 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04)	Правилник за спроведување на законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр.40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03 и 6/04)
10 Annex 19	Decision on the Manner of Securing the Collection of Customs Duties and Other Public Taxes on Excise Goods ("Official Gazette of RM" No. 64/96, 35/97)	Одлука за начинот на обезбедување на наплата на царина и други јавни давачки на алцизни производи ("Службен весник на РМ" бр.64/96, 35/97)
10 Annex 20	Guidelines on the Manner of Computing and Advance Payment of Personal Income Tax ("Official Gazette of RM" No. 51/01, 69/01, 95/04)	Упатство за пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход на личните примања ("Службен весник на РМ" бр.51/01, 69/01 и 95/04)
10 Annex 21	Rulebook on the Manner of Calculation and Payment of Profit Tax and Prevention of Double Tax Exemption or Double Taxation ("Official Gazette of RM" No. 92/01, 51/02, 54/03, 56/03)	Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување ("Службен весник на РМ" бр. 92/01, 51/02, 54/03 и 56/03)
10 Annex 22	Rulebook on the form, content and manner of filling out an advance payment tax return for determination of personal income tax of capital gains ("Official Gazette of RM" No. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01)	Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход на капиталните добивки ("Службен весник на РМ" бр.80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01 и 50/01)

11. Economic and monetary union / Економска и монетарна унија

11 Annex 01	Law on the National Bank of the Republic of Macedonia ("Official Gazette of RM" No. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04)	Закон за Народна банка на Република Македонија "Службен весник на РМ" бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004
11 Annex 02	Banking Law ("Official Gazette of RM" No. 63/00, 103/00, 37/02, 51/03, 85/03, 83/04)	Закон за банките "Службен весник на РМ" бр. 63/2000, 103/2000, 37/2002, 51/2003, 85/2003, 83/04
11 Annex 03	Law on Foreign Exchange Operations ("Official Gazette of RM" No. 34/01, 49/01, 103/01, 54/02, 51/03)	Закон за девизно работење "Службен весник на РМ" бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002, 51/2003

11 Annex 04	Law on Payment Operations ("Official Gazette of RM" No. 32/01, 50/01, 52/01, 103/01, 37/02, 41/02, 61/02, 42/03)	Закон за платен промет "Службен весник на РМ" бр.32/2001, 50/2001, 52/2001, 103/2001, 37/2002, 41/2002, 61/2002, 42/2003
11 Annex 05	Law on Investment Funds ("Official Gazette of RM" No. 9/00)	Закон за инвестициони фондови "Службен весник на РМ" бр. 9/2000
11 Annex 06	Law on Taking Over Joint Stock Companies ("Official Gazette of RM" No. 4/02, 37/02)	Закон за преземање на акционерски друштва "Службен весник на РМ" бр. 4/2002, 37/2002
11 Annex 07	Law on Establishing the Macedonian Bank for Development Promotion ("Official Gazette of RM" No. 24/98, 6/00)	Закон за основање на Македонска банка за поддршка на развојот "Службен весник на РМ" бр. 24/98, 6/2000
11 Annex 08	Law on Micro-Financing Banks ("Official Gazette of RM" No. 61/02)	Закон за банки за микрофинансирање "Службен весник на РМ" бр. 61/02
11 Annex 09	Law on Deposits Insurance Fund ("Official Gazette of RM" No. 63/00,29/02, 43/02, 49/03)	Закон за Фондот за осигурување на депозити "Службен весник на РМ" бр. 63/2000,29/2002, 43/2002, 49/2003
11 Annex 10	Law on Leasing ("Official Gazette of RM" No. 4/02, 49/03)	Закон за лизинг "Службен весник на РМ" бр. 4/02 и 49/03
11 Annex 11	Law on Default Interest Level ("Official Gazette of RM" No. 65/92, 70/93)	Закон за височината на затезната камата "Службен весник на РМ" бр. 65/1992, 70/1993
11 Annex 12	Law on Supervision of Insurance ("Official Gazette of RM" No. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04)	Закон за супервизија на осигурување "Службен весник на РМ" бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004
11 Annex 13	Law on Mandatory Fully Funded Pension Insurance ("Official Gazette of RM" No. 29/02, 85/03, 40/04)	Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување "Службен весник на РМ" бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004
11 Annex 14	Statute of the National Bank of the Republic of Macedonia	Статут на Народна банка на Република Македонија
11 Annex 15	Law on Budgets ("Official Gazette of RM" No. 79/93, 3/94, 71/96, 15/99, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03, 85/03, 96/04)	Законот за буџети ("Службен весник на РМ" бр. 79/1993, 3/1994, 71/1996, Одлука на 15/1999 - Одлука на Уставен суд, 46/2000, 11/2001, 93/2001, 46/2002, 24/2003, 85/2003, и 96/04)
11 Annex 16	Securities Law ("Official Gazette of RM" No. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03)	Закон за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03)

12. Statistics / Статистика

12 Annex 01	Law on State Statistics	Закон за државна статистика
12 Annex 02	Programme for Statistical Researches in the Period Between Year 2003 and 2007	Програма за статистички истражувања за периодот 2003-2007
12 Annex 03	Law on Population, Household and Apartment Census in Republic of Macedonia for the Year 2001	Закон за попис на населението, домаќинствата и становите во РМ
12 Annex 04	Nomenclature of Territorial Units for Statistics of the Republic of Macedonia	НУТС –Номенклатура на територијалните единици за статистика на РМ

12 Annex 05	Organisational Scheme of SSO	Организациска Шема на ДЗС
-----------------------------	------------------------------	---------------------------

13. Social Policy and Employment / Социјална политика и вработување

13 Annex 01	Law on Tobacco	Закон за тутун
	Law on Amendments to the Law on Tobacco	Закон за изменување и дополнување на законот за тутун
13 Annex 02	Law on Protection Against Smoking	Закон за заштита од пушењето
	Law on Amending the Law on Protection Against Smoking	Закон за изменување и дополнување на законот за заштита од пушењето
	Law on Amending and Consolidating the Law on Protection Against Smoking	Закон за изменување и дополнување на законот за заштита од пушењето
13 Annex 03	Health Protection Law (Consolidated text)	Закон за здравствена заштита (пречистен текст)
13 Annex 04	Law on Records in the Field of Healthcare ("Official Gazette of SFRY" No. 22/78)	Закон за евиденции на во областа на здравството (усвоено од Собрание на СФРЈ, Сл. Лист на СФРЈ 22/78)
	Law on Amending the Law on Records in the Field of Healthcare ("Official Gazette of SFRY" No. 18/88)	Закон за измени и дополненија на законот за евиденции на во областа на здравството (Сл лист на СФРЈ 18/88)
13 Annex 05	Law on Records in the Field of Healthcare ("Official Gazette of SRM" No. 37/79)	Закон за евиденции на во областа на здравството (усвоено од Собрание на СРМ, сл весник 37/79)
	Law on Amending the Law on Records in the Field of Healthcare ("Official Gazette of RM" No. 15/95)	Закон за измени и дополненија на законот за евиденции на во областа на здравството (Сл весник 15/95)
13 Annex 06	Law on Medicaments, Remedial Medicines and Medical Devices	Закон за лековите, помошните лековити средства и медицински помагала
13 Annex 07	Law on Protecting the Population From Contagious Diseases	Закон за заштита на населението од заразни болести
13 Annex 08	Book of rules for the placing of human blood, its components and its derivates on the market	Правилник за пуштање во промет човечка крв, нејзини состојки и деривати
13 Annex 09	Law on Sanitary and Health Inspection	Закон за санитарна и здравствена инспекција
13 Annex 10	International health regulations	Уредба за ратификација на меѓународниот здравствен правилник
13 Annex 11	Law on the Conditions for the Removal, Exchange, Transfer and Transplantation of Human Body Parts for Medical Purposes	Закон за условите за земање,разменување, пренесување, пресадување делови од човечкото тело заради лекување

14. Energy / Енергија

14 Annex 01	Law on Energy	Закон за енергетика
14 Annex 02	The Law on Transformation of the Joint Stock Company "Electric Power Company of Macedonia for Production, Transmission and Distribution of Electrical Energy" in State Ownership	Закон за преобразба на електростопанство на Македонија акционерско друштво за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија во државна сопственост
14 Annex 03	Law on Commodity Reserves	Закон за стокови резерви
14 Annex 04	Law on Protection from Ionising Radiation and Radiation Safety	Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
14 Annex 06	Law for ratification of the Agreement for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons	Закон за ратификација на соггодбата за примена на гаранциите во врска со неширење на нуклеарно оружје
14 Annex 05	Law on Liability for Nuclear Damage	Закон за одговорност за нуклеарни штети
	Law on Amending the Law on Liability for Nuclear Damage	Закон за измена и дополнување на Закон за одговорност за нуклеарни штети
14 Annex 07	Methodology on Pricing of Individual Types of Energy	Методологија за формирање на цени на одделни видови на енергија
	Decision on Modification of the Methodology on Forming Prices of Particular Types of Energy	Одлука за изменување на Методологијата за формирање на цени на одделни видови на енергија
14 Annex 08	Rulebook on the Method and Conditions for Regulating Electricity Prices	Правилник за начин и услови за регулирање на цени за електрична енергија
14 Annex 09	Strategy on Energy Efficiency of the Republic of Macedonia until 2020	Стратегија за енергетска ефикасност на Република Македонија до 2020 година
14 Annex 10	Programme on efficient energy use in the Republic of Macedonia until 2020	Стратегија за енергетска ефикасност-Том 1 извршно резиме
14 Annex 11	Country programme framework for technical co-operation	Стратегија за енергетска ефикасност-Том 2 Стратегија за енергетска ефикасност

15. Industrial policy / Индустриска политика

15 Annex 01	Information on National Restructuring and Conversion Programme for the Steel Sector of the Republic of Macedonia	Информација за Националната Програма за реструктурирање и преобразба на челичната индустрија во РМ
-----------------------------	--	--

16. Small and medium-sized enterprises / Мали и средни претпријатија

16 Annex 01	National Strategy for Development of Small and Medium Enterprises	Национална стратегија за развој на малите и средни претпријатија
16 Annex 02	Program of measures and activities for entrepreneurship promotion and creation of competitiveness of the small and medium-sized	Програма на мерки и активности за поддршка на претприемништвото и создавање конкурентност на малите и средни претпријатија во

	enterprises in the Republic of Macedonia	Република Македонија
--	--	----------------------

19. Telecommunications and information technologies / Телекомуникација и информатичка технологија

19 Annex 01	Tables for 1143	Табели за 1143
19 Annex 02	e-Declaration 2002	Е-Декларација 2002
19 Annex 03	Programme of operation of the Commission for Information Technology	Програма за работа на Комисијата за информатичка технологија
19 Annex 04	E-Government – priorities	Е-Влада - приоритети
19 Annex 05	Formulation of a National Strategy on Information Society Technology for Development FOR THE PERIOD 2003-2007	Формулација за Национална стратегија за развој на информатичко-технолошко општество

20. Culture and audiovisual policy / Култура и аудиовизуелна политика

20 Annex 01	The Broadcasting Law	Закон за радиодифузната дејност
	Law on Amending the Broadcasting Law	Закон за изменување на Законот за радиодифузната дејност
20 Annex 02	National Program for Culture for the Period 2004-2008	Национална програма за културата за периодот од 2004 до 2008 година

21. Regional policy and coordination of structural instruments / Регионална политика и координација на структурни инструменти

21 Annex 01	National Strategy for European Integration of the Republic of Macedonia - Executive Summary -	Националната Стратегија за Интегрирање на РМ во ЕУ (Резиме)
21 Annex 02	Decision on the 2005 Strategic Priorities of the Government of the Republic of Macedonia for 2005	Одлука за стратешки приоритети на Владата на РМ за 2005 година
21 Annex 03	Decision for adoption of the Methodology for Strategic Planning and Preparation of an Annual Work Programme of the Government of the Republic of Macedonia	Методологија за стратешко планирање и подготвување на годишната програма за работа на Владата за 2003/2004 година
21 Annex 04	Public Investment Programme 2004 – 2006	Програма за јавни инвестиции 2004-2006, http://www.finance.gov.mk/mk/meni.htm
21 Annex 05	Resume – Concept on the Legal and Institutional Framework for Balanced Regional Development	Резиме -Концепт за правна и институционална рамка за Рамномерен Регионален Развој

22. Environment / Животна средина

22_Annex_01	Draft Law on Environment	Предлог Закон за животна средина
	Table of Correspondence - Draft Law on Environment 1	
	Table of Correspondence - Draft Law on Environment 2	
	Table of Correspondence - Draft Law on Environment 3	
	Table of Correspondence - Draft Law on Environment 4	
	Table of Correspondence - Draft Law on Environment 5	
	Table of Correspondence - Draft Law on Environment 6	
22_Annex_02	Law on Waste Management ("Official Gazette of RM" No 68/04,71/04)	Закон за управување со отпад ("Службен весник на РМ" бр.68/04,71/04)
	Table of Correspondence - Law on Waste Management 1	
	Table of Correspondence - Law on Waste Management 2	
	Table of Correspondence - Law on Waste Management 3	
	Table of Correspondence - Law on Waste Management 4	
22_Annex_03	Law on Nature Protection ("Official Gazette of RM" No 67/04)	Закон за заштита на природата ("Службен весник на РМ" бр.67/04)
	Table of Correspondence - Law on Nature Protection 1	
	Table of Correspondence - Law on Nature Protection 1	
22_Annex_04	Law on Ambient Air Quality ("Official Gazette of RM" No 67/04)	Закон за квалитетот на амбиентниот воздух ("Службен весник на РМ" бр.67/04)
	Table of Correspondence - Law on Ambient Air Quality 1	
22_Annex_05	Draft Law on Waters	Предлог Закон за води
	Table of Correspondence - Draft Law on Waters 1	
22_Annex_06	Law on Ionizing Radiation Protection and Safety (Official Gazette of RM No 48/02)	Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност ("Службен весник на РМ" бр. 48/02)
22_Annex_07	Diagram: Radiation Protection and Safety	Дијаграм: Заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
22_Annex_08	Rulebook on Release and Use of Radioactive Materials above Certain Limits of Activities, X-ray Apparatus and other Devices Emitting Ionizing Radiation and Protection Measures against those	Правилник за пуштање во промет и за користење на радиоактивни материји над определена граница на активност, на рендген апарати и други апарати што произведуваат јонизирачки зрачења и за мерките

	Sources ("Official Gazette of SFRY" No. 40/86).	за заштита од зрачење на тие извори („Службен лист на СФРЈ“ бр. 40/86)
	Rulebook Amending the Rulebook on Release and Use of Radioactive Materials above Certain Limits of Activities, X-ray Apparatus and other Devices Emitting Ionizing Radiation and Protection Measures against those Sources ("Official Gazette of SFRY" No. 45/89).	Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за пуштање во промет и за користење на радиоактивни материи над определена граница на активност, на рендген апарати и други апарати што произведуваат јонизирачки зрачења и за мерките за заштита од зрачење на тие извори ("Службен лист на СФРЈ" бр.45/89)
22 Annex 09	Rulebook on Maximum Limits of Environmental Radioactivity Contamination and Decontamination ("Official Gazette of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia" Nos. 8/87)	Правилник за максимални граници на радиоактивна контаминација на човекова средина и за вршење на деконтаминација ("Службен лист на СФРЈ" бр. 8/87)
	Correction of the Rulebook on Maximum Limits of Environmental Radioactivity Contamination and Decontamination ("Official Gazette of SFRY" No 27/90).	Исправка на Правилникот за максимални граници на радиоактивна контаминација на човекова средина и за вршење на деконтаминација ("Службен лист на СФРЈ" бр. 27/90)
22 Annex 10	Rulebook on Locations and Time Intervals for Systematic Examination of Contents of Radionuclide in Environment with Early Detection and Notification of Environmental Radioactive Contamination ("Official Gazette of SFRY No.84/91).	Правилник за местата и временските интервали за систематско испитување на содржината на радионуклиди во животната средина со рано откривање и известување за радиоактивна контаминација на животната средина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/91);
22 Annex 11	Rulebook on Ionizing Radiation Exposure Limits of the Population and the Individuals Working with Ionizing Radiation Sources, Measurement of the Degree of Exposure to Ionizing Radiation of Individuals Working with Radiation Sources and Measurement of the Working Environment Contamination ("Official Gazette of SFRY" No 31/89)	Правилник за границите над кои населението и лицата кои работат со извори на јонизирачко зрачење не смеат да бидат изложени на озрачување, за мерењата на степенот на изложеноста на јонизирачкото зрачење на лицата кои работат со изворите на тие зрачења и за проверка на контаминацијата на работната околина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/89)
	Correction of the Rulebook on Ionizing Radiation Exposure Limits of the Population and the Individuals Working with Ionizing Radiation Sources, Measurement of the Degree of Exposure to Ionizing Radiation of Individuals Working with Radiation Sources and Measurement of the Working Environment Contamination ("Official Gazette of SFRY" 63/89)	Исправка на Правилникот за границите над кои населението и лицата кои работат со извори на јонизирачко зрачење не смеат да бидат изложени на озрачување, за мерењата на степенот на изложеноста на јонизирачкото зрачење на лицата кои работат со изворите на тие зрачења и за проверка на контаминацијата на работната околина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 63/89)
22 Annex 12	Rulebook on Vocational Education, Health Conditions and Health Check-ups of Persons Allowed to Work with Ionizing Radiation Sources ("Official Gazette of SFRY" No. 40/86)	Правилник за стручната подготовка, здравствените услови и здравствените прегледи на лицата што можат да работат со извори на јонизирачко зрачење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 40/86)
22 Annex 13	Rulebook on Medical Applications of Ionising Radiation ("Official Gazette of the SFRY" No. 40/86)	Правилник за услови за примена на изворите на јонизирачко зрачење во медицината („Службен лист на СФРЈ“ бр. 40/86)
	Correction of the Rulebook on Medical Applications of Ionising Radiation ("Official Gazette of SFRY" No. 10/87)	Исправка на Правилникот за услови за примена на изворите на јонизирачко зрачење во медицината („Службен лист на СФРЈ“ бр.10/87)
22 Annex 14	Rulebook on Ionizing Chamber Technical Norms Used in Radiotherapy Dosimetry ("Official Gazette of the SFRY" No. 36/86).	Правилник за техничките нормативи за јонизационите комори кои се употребуваат во радиотераписката дозиметрија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 36/86)

22 Annex 15	Law on Food Safety and Food Related Products and Materials ("Official Gazette of RM" No. 54/02),	Закон за безбедност на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната („Службен весник на РМ“ бр.54/02)
22 Annex 16	Rulebook on maximum allowed concentrations of radionuclides in feedingstuffs made of ingredients for forage mixtures for animals and in water for cattle, and on the conditions under which they may be distributed for sale and used as feedingstuffs if radionuclides are below specified activity levels ("Official Gazette of SFRY" No 16/92).	Правилник за максимално дозволени граници на присуство на радионуклиди во добиточна храна, во суровини за изработка на крмни смеси за исхрана на животни и во вода за напојување на животните и за условите под кои може да се пуштаат во промет и да се употребуваат за исхрана на животни, ако содржината на радионуклидите е под определените граници на активност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/92)
22 Annex 17	Rulebook on veterinary-sanitary check-up and control of animals before slaughtering and of foodstuffs of animal origin ("Official Gazette of SFRY" No. 43/86)	Правилник за начинот на вршење на ветеринарно-санитарен преглед и контрола на животните пред колење и на производите од животинско потекло („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/86)
22 Annex 18	Law on Transport of Hazardous Materials ("Official Gazette of SFRY" No. 27/90)	Закон за превоз на опасни материи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 27/90)
	Correction of the Law on Transport of Hazardous Materials ("Official Gazette of SFRY" No. 45/90)	Исправка на Законот за превоз на опасни материи („Службен лист на СФРЈ“ бр.45/90)
	Law Amending the Law on Transport of Hazardous Materials ("Official Gazette of RM" No. 12/93)	Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материи (Сл.Весник на РМ 12/93)
22 Annex 19	Rulebook on Keeping Records of Ionizing Radiation Sources and Radiation of Population and Persons Exposed to Radiation at Work ("Official Gazette of SFRY (40/86)	Правилник за начинот на водење евиденција на изворите на јонизирачки зрачења и за озрачувањето на населението и лицата што при работата се изложени на дејството на јонизирачките зрачења („Службен лист на СФРЈ“ бр. 40/86)
22 Annex 20	Rulebook on the Manner of Collecting, Recording, Processing, Keeping, Final Storage and Release of Radioactive Waste in the Environment	Правилник за начинот на собирање, евидентирање, обработување, чување, конечно сместување и испуштање на радиоактивни отпадни материи во човековата средина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 40/86)
22 Annex 21	Draft Rulebook for Limitation of Exposure to Ionizing Radiation, Conditions for Exposure in Special Circumstances and Carrying out Interventions in Emergency Cases	Нацрт - Правилник за границите на изложување на јонизирачко зрачење, условите за изложување во посебни околности и спроведување интервенции во вонредни случаи
	Table 6. Inhalation: Expected effective dosage per input activity unit e(g) (Sv Bq-1) for soluble and reactive gases and vapours	Табела 6. Инхалација: Очекувана ефективна доза на единица внесена активност e(g) (Sv Bq-1) за растворливи и реактивни гасови и пари
22 Annex 22	Draft Rulebook for the Conditions and Measures for Protection Against Ionizing Radiation for Performing Works with Radioactive Sources	Нацрт - Правилник за условите и мерките за заштита од јонизирачко зрачење за извршување работи со радиоактивни извори (Regulations on the conditions for practices with radioactive sources);
22 Annex 23	Rule Book on Conditions and Measures for Protection Against Ionizing Radiation in Operation of X-Ray Apparatuses, Accelerators and Other Devices Arising From Ionizing Radiation	Правилник за условите и мерките за заштита од јонизирачко зрачење при извршување работи со рендген апарати, акцелератори и други уреди кои произведуваат јонизирачко зрачење

23. Consumers and health protection / Потрошувачи и здравствена заштита

23 Annex 01	Law on Consumers' Protection and Table of Correspondence	Закон за заштита на потрошувачите и Коресподентна табела
-----------------------------	--	--

24. Justice and home affairs / Правда и внатрешни работи		
24 Annex 01	National Action Plan on Migration and Asylum of the Republic of Macedonia	Национален акционен план за азил и миграција
24 Annex 02	National Program for Fight Against Illegal Trafficking in Human Beings and Illegal Migration in the Republic of Macedonia	Национална програма за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на Република Македонија
24 Annex 03	Strategy for police reforms	Стратегија за реформи во полицијата
24 Annex 04	Ministry of interior – organisational chart	Детален органиграм на МВР
24 Annex 05	Code of police ethics	Кодекс за полициска етика

25. Customs Union / Царинска унија		
25 Annex 01	Law on Customs Tariffs ("Official Gazette of RM" No. 23/03)	Закон за царинската тарифа ("Службен весник на РМ" бр. 23/03)
	Law Amending the Law on Customs Tariffs ("Official Gazette of RM" No. 69/04)	Закон за изменување на Законот за царинската тарифа ("Службен весник на РМ" бр. 69/04)
25 Annex 02	Decision on Harmonising and Amending the Customs Tariff For 2005	Одлука за усогласување и менување на царинска тарифа за 2005 година (86/04)
25 Annex 03	Data by chapters in Customs Tariff organised in tables on the import structure for 2003 and for the first six months of 2004, separately for the total import, and separately for the import based on the preferential trade regime agreements	Податоци по глави на Царинската тарифа за структурата на увозот за 2003 година и за првите шест месеци од 2004 година, посебно за вкупниот увоз, а посебно за увозот по договорите за повластен трговски режим
25 Annex 04	Regulation on issuing and use of binding information	Правилник за начинот на издавање и употреба на задолжителни информации (64/02)
25 Annex 05	Customs Law - unofficial consolidated version ("Official Gazette of RM" No. 21/98; 26/98; 63/98; 86/99; 25/00; 109/00; 31/01; 4/02; 55/02, 42/03)	Царински закон (21/98; 26/98; 63/98; 86/99; 25/00; 109/00; 31/01; 4/02; 55/02 и 42/03)
25 Annex 06	Regulation for Establishing Detailed Criteria and Methods for Implementation of the Procedure With Economic Impact	Уредба за утврдување на поблиските критериуми и начинот на спроведување на постапката со економски ефект (20/00)
25 Annex 07	Law on Free Economic Zones ("Official Gazette of RM" No. 56/99)	Закон за слободни економски зони ("Службен весник на РМ" бр.56/99)
	Law amending the Law on free economic zones ("Official Gazette of RM" No. 41/00)	Закон за изменување и дополнување на Законот за слободни економски зони ("Службен весник на РМ" бр. 41/00)
	Law amending the Law on free economic zones ("Official Gazette of	Закон за изменување и дополнување на Законот за слободни

	RM" No. 6/02)	економски зони ("Службен весник на РМ" бр. 6/02)
25 Annex 08	Regulation on the criteria for establishing and proving the origin of goods ("Official Gazette of RM" No.26/00)	Уредба за критериумите за утврдување и начинот на докажување на потекло на стоката (сл.в.26/00)
25 Annex 09	General Aspects of the Preferential Origin According to Protocol 4 of the Stabilization and Association Agreement Between the Republic of Macedonia and the European Union	Оперативна инструкција на Царинска управа број 07-5526/1 од 21.05.2004 год. „ОПШТИ АСПЕКТИ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОТО ПОТЕКЛО СОГЛАСНО СО ПРОТОКОЛ 4 ОД СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА,,
25 Annex 10	Completing and Issuing Movement Certificate Eur 1 in Accordance with the Stabilization and Association Agreement	Оперативна инструкција на Царинска управа број 07-5527/1 од 21.05.2004 год. „ПОПОЛНУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР 1 И ИЗЈАВА ВО ФАКТУРА СОГЛАСНО СО ПРОТОКОЛ 4 ОД СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА,,
25 Annex 11	Regulation on Implementation of the Provisions of the Customs Code Concerning Valuation of Goods for Customs Purposes ("Official Gazette of RM" No. 60/02)	Уредба за примена на одредбите од царинскиот закон за вредноста на стоката за царински потреби (60/02)
25 Annex 12	Regulation on determining cases and methods of authorizing the simplified procedure related to customs declarations ("Official Gazette of RM" No.26/00)	Уредба за определување на случаи и начинот на одобрување на примената на поедноставената постапка во врска со царинските декларации (26/00)
25 Annex 13	Proposal for Adoption of a Law on Customs Measures for Protection of Intellectual Property Rights	Предлог закон за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост
25 Annex 14	Regulation Regarding the Conditions and Manner for Opening, Closing and Operation of the Duty Free Shops	Уредба за условите и начинот за отварање, затворање и работа на слободните царински продавници (47/04)
25 Annex 15	Regulation on Customs Services Fees ("Official Gazette of RM" No.102/01)	Правилник за висината на надоместокот за царински услуги ("Службен весник на РМ" бр.102/01)
	Regulation Amending the Regulation on Customs Services Fees ("Official Gazette of RM" No. 6/02)	Правилник за дополнување на правилникот за висината на надоместокот за царински услуги ("Службен весник на РМ" бр. 6/02)
	Regulation Amending the Regulation on Customs Services Fees ("Official Gazette of RM" No. 37/02)	Правилник за дополнување на правилникот за висината на надоместокот за царински услуги ("Службен весник на РМ" бр. 37/02)
	Regulation Amending the Regulation on Customs Services Fees ("Official Gazette of RM" No. 69/02)	Правилник за изменување на правилникот за висината на надоместокот за царински услуги ("Службен весник на РМ" бр. 69/02)
	Regulation Amending the Regulation on Customs Services Fees ("Official Gazette of RM" No. 78/02)	Правилник за изменување на правилникот за висината на надоместокот за царински услуги ("Службен весник на РМ" бр. 78/02)
	Regulation Amending the Regulation on Customs Services Fees ("Official Gazette of RM" No. 98/02)	Правилник за дополнување на правилникот за висината на надоместокот за царински услуги ("Службен весник на РМ" бр. 98/02)
	Regulation Amending the Regulation on Customs Services Fees ("Official Gazette of RM" No. 98/02)	Правилник за изменување на правилникот за висината на надоместокот за царински услуги ("Службен весник на РМ" бр. 98/02)

	Regulation Amending the Regulation on Customs Services Fees ("Official Gazette of RM" No. 47/03)	Правилник за изменување и дополнување на правилникот за висината на надоместокот за царински услуги ("Службен весник на РМ" бр. 47/03)
25 Annex 16	Book of Regulations on the Organization and Operation of the Customs Administration	Закон за Царинска управа ("Службен весник на РМ" бр.46/04)
25 Annex 17	Book of Regulations for Systematization of Job Positions of the Customs Administration	Закон за царинската тарифа ("Службен весник на РМ" бр. 23/03)
25 Annex 18	Customs Administration of the Republic of Macedonia	Закон за изменување на Законот за царинската тарифа ("Службен весник на РМ" бр. 69/04)
25 Annex 19	List of bilateral agreements in the field of mutual customs assistance concluded between the Republic of Macedonia and other countries	Одлука за усогласување и менување на царинска тарифа за 2005 година (86/04)
25 Annex 20	Customs Administration Law ("Official Gazette of RM" No. 46/04)	Податоци по глави на Царинската тарифа за структурата на увозот за 2003 година и за првите шест месеци од 2004 година, посебно за вкупниот увоз, а посебно за увозот по договорите за повластен трговски режим

26. External Relations / Надворешни односи

26 Annex 01	WTO Schedule of Concessions and Commitments on Goods	Листа на отстапки и обврски за стоки на Република Македонија во СТО
26 Annex 02	Decision on Harmonising and Amending the Customs Tariff for 2005	Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2005 година
26 Annex 03	Excel table on WTO customs rates (bound and applied), initial negotiation rights and customs rates for 2005	Документ во Excel за царинските стапки (обврзувачки и применливи), иницијалните преговарачки права, согласно СТО и царинските стапки за 2005 година
26 Annex 04	Decision Classifying Goods into Forms of Exports and Imports	Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз
26 Annex 05	Draft Proposal to Adopt a Law on Export Control of Dual-Use Goods and Technologies	Работниот текст на Предлогот за донесување на Закон за контрола на извозот на стоки и технологии со двојна употреба
26 Annex 06	Law on Trade	Закон за трговија
26 Annex 07	WTO Schedule of Specific Commitments on Services of the Republic of Macedonia.	Листа на специфични обврски во услугите
<i>Free Trade Agreements concluded by Republic of Macedonia/ Договори за слободна трговија склучени помеѓу Република Македонија и:</i>		
26 Annex 08 01	Serbia and Montenegro	Србија и Црна Гора
26 Annex 08 02	Republic of Croatia	Република Хрватска

26 Annex 08 03	Republic of Bulgaria	Република Бугарија
26 Annex 08 04	Republic of Turkey	Република Турција
26 Annex 08 05	Ukraine	Украина
26 Annex 08 06	Bosnia and Herzegovina	Босна и Херцеговина
26 Annex 08 07	Republic of Albania	Република Албанија
26 Annex 08 08	Romania	Романија
26 Annex 08 09	Republic of Moldova	Република Молдова
26 Annex 08 10	EFTA (Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein)	ЕФТА (Швајцарија, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн)
<i>Bilateral investment treaties concluded by Republic of Macedonia/ Билатерални договори за поттикнување и заемна заштита на инвестиции</i>		
26 Annex 09 01	Republic of Croatia	Република Хрватска
26 Annex 09 02	Republic of Turkey	Република Турција
26 Annex 09 03	Republic of Slovenia	Република Словенија
26 Annex 09 04	Federal Republic of Yugoslavia	Сојузна Република Југославија
26 Annex 09 05	Federal Republic of Germany	Сојузна Република Германија
26 Annex 09 06	Switzerland	Швајцарија
26 Annex 09 07	Republic of Poland	Република Полска
26 Annex 09 08	Republic of Italy	Република Италија
26 Annex 09 09	People's Republic of China	Народна Република Кина
26 Annex 09 10	Russian Federation	Руска федерација
26 Annex 09 11	Malaysia	Малезија
26 Annex 09 12	Republic of Albania	Република Албанија
26 Annex 09 13	Democratic People's Republic of Korea	Демократска Народна Република Кореја
26 Annex 09 14	French Republic	Република Франција

26 Annex 09 15	Ukraine	Украина
26 Annex 09 16	Kingdom of Sweden	Кралство Шведска
26 Annex 09 17	Kingdom of the Netherlands	Кралство Холандија
26 Annex 09 18	Belgian- Luxemburg Economic Union	Белгиско-Луксембуршка економска унија
26 Annex 09 19	Republic of Bulgaria	Република Бугарија
26 Annex 09 20	Republic of China	Република Кина
26 Annex 09 21	Romania	Романија
26 Annex 09 22	Republic of Finland	Република Финска
26 Annex 09 23	Bosnia and Herzegovina	Босна и Херцеговина
26 Annex 09 24	Republic of Austria	Република Австрија
26 Annex 09 25	Republic of Hungary	Република Унгарија
26 Annex 09 26	Czech Republic	Република Чешка
26 Annex 09 27	Arab Republic of Egypt	Република Египет
26 Annex 09 28	Islamic Republic of Iran	Исламска Република Иран
26 Annex 09 29	Republic of Belarus	Република Белорусија

27. Common foreign and security policy / Заедничка надворешна и безбедносна политика

27 Annex 01	List of bilateral agreements concluded between the Republic of Macedonia and other countries	Список на билатерални спогодби на Република Македонија со други земји
27 Annex 02	List of the multilateral treaties to which the Republic of Macedonia is a party (or, in some cases, only signatory)	Список на мултилатерални договори во кои Република Македонија е страна (или, во некои случаи, само потписник)
27 Annex 03	Bilateral Agreements under negotiations	Билатерални спогодби во фаза на преговарање
27 Annex 04	List of International Organisations of Universal Character of which the Republic of Macedonia is a Member State	Список на Меѓународни организации од универзален карактер, во кои Република Македонија е земја членка
27 Annex 05	List of International Organisations of Regional Character of which the Republic of Macedonia is a Member State	Список на Меѓународни организации од регионален карактер, во кои Република Македонија е земја членка

27 Annex 06	List of specialized international organizations of which the Republic of Macedonia is a Member State	Список на специјализирани меѓународни организации, во кои Република Македонија е земја членка
27 Annex 07	Trade statistic on trade in conventional weapons	Статистика за трговија со конвенционално оружје
27 Annex 08	List of International conventions on the fight against terrorism ratified by the Republic of Macedonia	Список на меѓународни конвенции за борба против тероризам, ратифицирани од Република Македонија

28. Financial Control / Финансиска контрола

28 Annex 01	State Audit Law (Consolidated version) ("Official Gazette of RM" No. 73/04)	Закон за државна ревизија ("Службен Весник на РМ" 73/04, Пречистен текст)
28 Annex 02	Law on Public Sector Internal Audit ("Official Gazette of RM" No. 69/04)	Закон за внатрешна ревизија во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр. 69/04)
28 Annex 03	The Law Budgets ("Official Gazette of RM" No. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03, 85/03,96/04)	Закон за буџетите ("Службен весник на РМ", бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03 и 85/03,96/04)
28 Annex 04	Law on Execution of 2005 Budget of the Republic of Macedonia ("Official Gazette of RM" No. 96/04)	Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2005 година ("Службен весник на РМ", бр. 96/04)
28 Annex 05	Law for Accounting on the Budget and the Budget Users ("Official Gazette of RM" No. 61/02, 98/02)	Закон за сметководството за буџетите и буџетските корисници ("Службен весник на РМ", бр. 61/02 и 98/02)
28 Annex 06	Regulations Book for Accounting for Budgets and Budget Users ("Official Gazette of RM" No. 28/03)	Правилник за сметководството за буџетите и буџетските корисници ("Службен весник на РМ", бр. 28/03)
28 Annex 07	Rulebook on the Manner of Performing Internal Audit Operation ("Official Gazette of RM" No. 72/03)	Правилник за начинот на вршење на работите на внатрешната ревизија ("Службен весник на РМ", бр. 72/03)
28 Annex 08	Guideline on the Manner the Users and Spending Units of the Budget Funds Act with Operation of the Treasury ("Official Gazette of RM" No. 79/93,3/94,71/96,46/00,11/01,93/01,46/02,24/03,85/03,10/04)	Упатство за начинот на постапување на корисниците и единките корисници на средства од буџетот при трезорското работење ("Службен весник на РМ", бр.79/93,3/94,71/96,46/00,11/01,93/01,46/02,24/03,85/03,10/04)
28 Annex 09	Guidelines Related to Record Keeping of Commitments of Users and Spending Units of the Republic of Macedonia Budget Funds ("Official Gazette of RM" No. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01,46/02,24/03,55/03)	Упатството за водење на евиденција на преземените обврски на корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија ("Службен весник на РМ", бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01,46/02,24/03,55/03)
28 Annex 10	Internal Auditing Handbook	Прирачник за внатрешна ревизија, Марија Борда, март 2004 година

29. Financial and budgetary provisions / Финансиски и буџетски одредби

29 Annex 01	2003 Import duties and the breakdown of total import revenues acquired from EU member-states (EU-25), Bulgaria, Romania and Croatia	Увозните давачки за 2003 и година, како и распределбата на вкупните приходи кои што се остварени со увозот од земјите членки на ЕУ (ЕУ-25), Бугарија, Романија и Хрватска *
-----------------------------	---	---

29 Annex 02	2004 Import duties and the breakdown of total import revenues acquired from EU member-states (EU-25), Bulgaria, Romania and Croatia	Увозните давачки за 2004 и година, како и распределбата на вкупните приходи кои што се остварени со увозот од земјите членки на ЕУ (ЕУ-25), Бугарија, Романија и Хрватска *
-----------------------------	---	---